

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 23

Год. LXIV

Петок, 15 февруари 2008

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
343. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и Финансискиот план за 2008 година на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	2	353. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
344. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје.....	2	Исправка на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп.....	7
345. Одлука за давање согласност на Програмата за унапредување на водостопанството во 2008 година.....	2	354. Правилник за формата и содржината на образецот на сообраќајна дозвола, начинот на нејзиното издавање и евиденциите на издадени сообраќајни дозволи од Министерството за внатрешни работи.....	7
346. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Австралија, со седиште во Перт.....	2	355. Упатство за начинот на работата на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за основно образование.....	15
347. Одлука за пренесување на сопственост на недвижна ствар – објекти.....	2	356. Упатство за начинот на работата на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за средно образование.....	15
348. Одлука за отворање на Амбасадата на Словачката Република во Република Македонија, со седиште во Скопје...	3	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2008 година.....	16
349. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	3	Огласен дел	1-48
350. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари.....	4		
351. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2008 година.....	4		
352. Програма за ревитализација на селата во 2008 година.....	5		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**343.**

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ –
БИТОЛА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и Финансискиот план за 2008 година на ЈП „Стрежево“ бр. 02-73/4 усвоена од Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-331/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

344.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, усвоена со Одлука на Управниот одбор на ова јавно претпријатие под бр. 02-148/2 и 02-180/6.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-488/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

345.

Врз основа на член 122, став 3 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 19/00, 42/05 и 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО
ВО 2008 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за унапредување на водостопанството во 2008 година на Фондот за водите на Република Македонија, донесена со Одлука на Управниот одбор на Фондот за водите бр. 02-1621/3 од 28.12.2007 година, на седницата одржана на 25.12.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-651/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

346.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ПЕРТ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Австралија, со седиште во Перт.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-678/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

347.

Врз основа на член 17, став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) и член 61, став 1 од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04), а во врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука се пренесува сопственост на недвижна ствар – објекти без надоместок од Република Македонија – Министерството за внатрешни на општините и тоа:

1. На Општината Кратово објект со вкупна површина од 360 м², лоциран на КП бр. 988, КО Кратово, евидентиран на имотен лист бр. 302 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Кратово.

2. На Општината Прилеп објект со вкупна површина од 817 м², лоциран на КП бр. 19447 за КО Прилеп, евидентиран на имотен лист бр. 15248 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Прилеп.

3. На Општината Кочани објект со вкупна површина од 371 м², лоциран на КП бр. 11962 за КО Кочани, евидентиран на имотен лист бр. 6076 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Кочани.

4. На Општината Велес објект со вкупна површина од 885 м², лоциран на КП бр. 16883 за КО Велес, евидентиран на имотен лист бр. 10391 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Велес.

5. На Општината Свети Николе објект со вкупна површина од 253 м², лоциран на КП бр. 10730, КО Свети Николе, евидентиран на имотен лист бр. 1531 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Свети Николе.

6. На Општината Пробиштип објект со вкупна површина од 151 м², лоциран на КП бр. 972, КО Пробиштип, евидентиран на поседовен лист бр. 2570 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Пробиштип.

7. На Општината Делчево објект со вкупна површина од 694 м², лоциран на КП бр. 6648 за КО Делчево, евидентиран на имотен лист бр. 1131 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Делчево.

8. На Општината Неготино објект со вкупна површина од 112 м², лоциран на КП бр. 290, за КО Бесвица евидентиран на имотен лист бр. 69 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Неготино.

9. На Општината Крива Паланка објект со вкупна површина од 344 м², лоциран на КП бр. 1736, КО Крива Паланка, евидентиран на имотен лист бр. 1576 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Крива Паланка.

10. На Општината Винаца објект со вкупна површина од 547 м², лоциран на КП бр. 9884 за КО Винаца, евидентиран на имотен лист бр. 956 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Винаца.

Член 2

Меѓусебните односи општините и Министерството за внатрешни работи за деловите од објектите кои што до денот на пренесување на надлежноста продолжуваат да се користат од страна на Министерството за внатрешни работи за други намени ќе ги уредат согласно член 61 став 4 од Законот за пожарникарство.

Член 3

Оваа одлука е правен основ за запишување на сопственост на недвижната ствар – објекти во катастарот на недвижности.

Член 4

Примопредавањето на недвижната ствар – објекти од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи и општините: Кратово, Прилеп, Кочани, Велес, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Неготино, Крива Паланка и Винаца.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-683/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

348.

Врз основа на член 86, став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДАТА НА СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Словачката Република отвора Амбасада во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-691/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

349.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на недвижните ствар и тоа:

- патнички терминал со комплетната инфраструктура, објекти и инсталации на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- површини за маневрирање (полетно-слетна патека; патеките за возење – А, А2, Б, Ц, Д, Ф, Г, Х и И) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- платформи (јужна пристанишна платформа и централна платформа) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- аеродромската светлосна сигнализација (приодни светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- трафостаница ФЕЦ 34 на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- тревната полетно-слетна патека на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- хангари и објекти на централната платформа (објекти бр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56) со пратечка инфраструктура и инсталации на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- извориштето за вода и пумпната станица во село Кадино, централниот цевковод и резервоарот за вода на локацијата Долна Мешалија на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;

- патнички терминал со комплетната инфраструктура, објекти и инсталации на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид;

- површини за маневрирање (полетно-слетна патека; патеките за возење – А и Б) на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид;

- пристанишна платформа на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид;

- аеродромската светлосна сигнализација (приодни светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и

- трафостаница за аеродромска светлосна сигнализација на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје на неопределено време, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-830/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

350.

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12 јануари 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06), во членот 2, ставот 4 се менува и гласи:

„Недвижните ствари од член 1, алинеја 5 се даваат на времено користење за временски период од 30 години без надомест на општина Прилеп, со можност за на инвестициони вложувања“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-834/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

351.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Квотата на работни дозволи за 2008 година се определува во вкупна висина од 3.500 работни дозволи (во натамошниот текст: квота).

Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 3.500 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 1.790 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 950 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 120 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 540 дозволи за работа за сезонско работење на странци; и
- 100 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени странците од член 5 став (3) од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07).

(3) Министерството надлежно за работи од областа на трудот, (во натамошниот текст: министерство), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспоредба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по четири месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) За нови работни дозволи се наменети 2.300 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 1.080 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот.

- 220 работни дозволи за странци со специфични занимања и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија,

- 1.000 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 700 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование,

- 300 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа одлука, дозволите се распределуваат на:

- 350 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, како и

- 40 дозволи за работа за други сезонски работи.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците, кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив издначените сезонски работници.

Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

Член 6

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2, став (1) на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-862/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески,с.р.**

352.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.02.2008 година донесе

ПРОГРАМА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛАТА ВО 2008 ГОДИНА

I

Со оваа програма, согласно Буџетот на РМ за 2008 година (Службен весник на РМ бр. 160/2007), Раздел 14001- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма Б-Мерки за намалување на сиромаштија, Подпрограма ББ-Ревитализација на села, Категорија 48 - Капитални расходи, Ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат, извршителите на работите, износот и изворот на средствата, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2008 година.

Средствата за реализација на Програмата за ревитализација на селата во 2008 година особено ќе се користат за:

- изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на селата и изградба и реконструкција на системи за наводнување.

II

Средствата од дел I од оваа програма ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

А. Намени

Реден број	Опис на работите	Износ во денари
1.	Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на селата и изградба и реконструкција на системи за наводнување	15.000.000
	Вкупно:	15.000.000

Б.КРИТЕРИУМИ:**1. Подрачје во кое се наоѓа**

- 1.1. Ридско планинско
- 1.2. Погранично
- 1.3. Изразито неразвиено
- 1.4. Рамничарско

2. Досегашен начин на водоснабдување на населението

- 2.1. Од водоводна мрежа
- 2.2. Од јавна чешма
- 2.3. Од бунари
- 2.4. Останато

3. Досегашен начин на наводнувањето

- 3.1. Без наводнување
- 3.2. Со земјани канали
- 3.3. Цевна мрежа или отворена каналска мрежа

4. Финансиско учество на општината во изградбата или реконструкцијата на системот за водоснабдување и финансиско учество на водната заедница во изградбата и реконструкцијата на системот за наводнување**В.УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ БАРАТЕЛИТЕ****1. Изработен Основен (Главен проект)****2. Обезбедена Водостопанска согласност****3. Обезбедено Одобрение за градба****4. Одлука од советот на општината за сопствено учество во изградбата/реконструкцијата на системот за водоснабдување****5. Одлука од водната заедница за сопствено учество во изградбата/реконструкцијата на системот за наводнување****6. Доказ дека има обезбедено финансиски средства за 2008 година за реализација на проектот за кој се поднесува барање за користење на средства****7. Доказ (изјава, потврда или друго) дека за реализација на проектот или дел од проектот за кој се бара средства досега не е финансирано****8. Опис на проектната документација за изградба или реконструкција (основен проект/главен проект), за која се бараат средства. Описот треба да содржи:**

- Место на изградба или реконструкција;
- фаза на изградба или реконструкција;
- Вкупна инвестициона вредност на проектот;
- Вкупно вложени финансиски средства за реализација на проектот (со извори на финансирање), заклучно со 31.12.2007 година, и

- Висина на финансиските средства што се бараат од оваа програма, но не повеќе од 1.000.000,00 денари.

III

1. Барања за користење на средствата од оваа програма за системите за водоснабдување може да поднесат единиците на локалната самоуправа, а за системите за наводнување водните заедници. Барањето се доставува до Министерството, за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 10.03. 2008 година.

Некомплетните барања и барањата доставени надвор од предвидениот рок ќе се сметаат како ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

2. Правата и обврските на корисниците на средства по оваа програма се утврдуваат со договор, што ќе го склучи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

IV

Средствата предвидени со оваа програма се непотвратни.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-467/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

353.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, издава

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Климент Охридски“ зграда Пелагонија бр. 2-сутерен, локал бр. 4 – Битола.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 18 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-761/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

По извршената споредба со изворниот текст на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 и 158/07) направена е техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ДОЛГОТРАЈНИОТ И ВРЕМЕНИОТ ЗАКУП

Во Прегледот за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на времен и долготраен закуп, даден во прилог и составен дел на Уредбата, во реон 5 реден број 6 наместо „Пробиштип“ да стои „Вранештица“ и под реден број 11 наместо „Липково“ да стои „Долнени“.

Бр. 19-7364/3
12 февруари 2008 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 354.

Врз основа на член 417 алинеја 16 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ИЗДАДЕНИ СООБРАЌАЈНИ ДОЗВОЛИ ОД МИ- НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на сообраќајната дозвола, начинот на нејзиното издавање и евиденциите на издадени сообраќајни дозволи од Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА

Член 2

Сообраќајната дозвола се издава на образец број 1, кој е триделен со сива боја и со правоаголна форма. Кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 222 x 105 мм, а кога ќе се превитка 74 x 105 мм.

Член 3

Насловната страна на сообраќајната дозвола содржи: грб на Република Македонија, назив „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF MACEDONIA”, национална ознака „МК“, а под нив стои назив “СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА”, назив на англиски јазик „TRAFFIC LICENCE“, назив на француски јазик „CERTIFICAT D'IMMATRICULATION“, место за запишување на регистарската ознака, датум на регистрацијата, назив на органот што ја издал дозволата, датум на издавањето, број на евиденцијата под кој е заведена дозволата, место за печат и потпис на службеното лице.

Првата внатрешна страна на сообраќајната дозвола содржи рубрики во кој се запишуваат следните податоци:

1. податоци за првата регистрација (датум и место на првата регистрација и регистарска ознака на првата регистрација на возилото) и

2. податоци за сопственикот на возилото (име, презиме (назив), живеалиште - адреса (седиште) и единствен матичен број на физичкото лице (единствен матичен број на правното лице)).

Втората и третата страна на сообраќајната дозвола содржат податоци за возилото во шеснаесет рубрики и тоа: 1. вид; 2. марка; 3. тип; 4. број на шасијата; 5. број на моторот; 6. година на производство; 7. сила на моторот во KW (KS); 8. работна зафатнина на моторот во cm³; 9. маса на празно возило во kg; 10. дозволена носивост во kg (само за товарни возила); 11. места за седење; 12. места за стоање; 13. места за лежење; 14. форма или намена на каросеријата; 15. боја на каросеријата и 16. број на оски (само за приклучни возила).

Четвртата страна содржи рубрики за важноста на сообраќајната дозвола.

Петтата страна содржи рубрика „ЗАБЕЛЕШКА“

Насловната страна, четвртата и петтата страна на сообраќајната дозвола во долниот дел содржат сервиски број.

Податоците од ставовите 2 и 3 на овој член, се запишуваат и во барањето за регистрација на возилото.

Член 4

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на сообраќајната дозвола се издава на образец број 2, на кој називот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и називот „СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА“ на насловната страна, како и податоците наведени во образецот на сообраќајната дозвола се отпечатени и на службениот јазик и писмо што ги употребува граѓанинот.

III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА

Член 5

Сообраќајната дозвола се издава по поднесено барање за регистрација на возило од страна на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото, до организационата единица на Министерството или до овластено правно лице за вршење на технички преглед на возила, според неговото живеалиште односно седиште.

Сообраќајната дозвола од ставот 1 на овој член, се издава во следните случаи:

1. по извршена прва регистрација на возилото врз основа на извршен технички преглед на возилото;
2. по поднесено барање за замена на регистарски табели со нови во случај на промена на регистарскиот број;
3. заради дотраеност, оштетеност или губење на сообраќајната дозвола и
4. поради промена на технички податоци на возилото, односно промена на податоци за сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.

Член 6

По барање на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото, дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се заменува со нова сообраќајна дозвола.

Кон барањето за замена на дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се поднесува и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.

Член 7

Сообраќајната дозвола што се издава согласно член 6 на овој правилник е со исти податоци како и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.

Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се одзема и записнички се поништува.

Член 8

На сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото кој ја загубил сообраќајната дозвола, на негово барање му се издава дупликат сообраќајна дозвола.

Со барањето за издавање дупликат сообраќајна дозвола се поднесува и доказ дека загубената сообраќајна дозвола е објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Сообраќајната дозвола која се издава како дупликат се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“, го носи истиот број и ги содржи истите податоци како и загубената сообраќајна дозвола.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ СООБРАЌАЈНИ ДОЗВОЛИ

Член 9

Евиденцијата за издадени сообраќајни дозволи се води во досието за извршена регистрација на возилата.

Во барањето за регистрација на возилата се запишува и бројот на сообраќајната дозвола.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Образецот на сообраќајна дозвола има вградени заштитни знаци „МК“ и „знаме на Република Македонија“ отпечатени на рефлектирачка фолија во сребрена боја.

Софистицираните сигурносни, односно заштитни знаци кои се составен дел од образецот на сообраќајната дозвола се состојат од:

- посебна шара во вид на точката лента со редуцирани страни втисната хоризонтално по должината на насловната страна од образецот на сообраќајната дозвола;

- посебна шара, составена од квадрати кои ротираат околу заеднички центар и прават свезда, втисната на сите страни од образецот на сообраќајната дозвола и

- OVD хромирана лента поставена вертикално на втората страна од образецот на сообраќајната дозвола, со димензии 105 mm x 3 mm, на која по должина на целата лента е испишано „MACEDONIA“.

Изгледот, формата и содржината на заштитните знаци од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдени во образецот број 3.

Член 11

Обрасците од број 1 до број 3 се составен дел на овој правилник.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за обрасците на сообраќајната дозвола, потврдата за привремена регистрација, возачката дозвола, сообраќајната дозвола за земјоделски трактор, потврдата за регистрација, доволата за возач на трактор и возачката потврда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/99 и 51/05) кои се однесуваат на образецот на сообраќајната дозвола, образецот на сообраќајната дозвола за земјоделски трактор и образецот на потврдата за регистрација.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13.1-5606/1
28 јануари 2008 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

ПОДАТОЦИ ЗА ПРВАТА РЕГИСТРАЦИЈА DATA ON THE FIRST REGISTRATION		ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО DATA ON THE VEHICLE	
ДАТУМ / DATE		Вид / Type	1.
МЕСТО / PLACE		Марка / Brand	2.
РЕГ. ОЗНАКА / REGISTRATION MARK		Тип / Model	3.
ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЗИЛОТО DATA ON THE OWNER OF THE VEHICLE		Број на шасија Chassis Number	4.
ИМЕ / NAME		Број на моторот Engine Number	5.
ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ) / SURNAME (TITLE)		Година на производство Year of Manufacture	6.
ЖИВЕЛИШТЕ - АДРЕСА (СЕДИШТЕ) / RESIDENCE - ADDRESS (SEAT)		Сила на моторот во kW (KS) Engine Power in kW (KS)	7.
ЕМБГ / (EMSG) / UNIQUE PERSONAL NUMBER (UNIQUE LEGAL ENTITY NUMBER)		Работна забрзатива на моторот в cm ³ Engine Volume in cm ³	8.

Маса на празно возило во kg Weight of empty vehicle in kg	9.
Дозвољена носивост во kg (само за товарни возила) Admissible capacity (only for freight vehicles)	10.
Места за седиња Places for sitting	11.
Места за стојење Places for standing	12.
Места за лежаче Places for lying	13.
Форма или намена на каросеријата Form or purpose of the body	14.
Боја на каросеријата Body Colour	15.
Број на оски (само за приклучни возила) No. of axles (only for trailers)	16.

(прва внатрешна страна)


(втора страна)

(трета страна)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 2

222

105



(насловна страна)

(петта страна)

(четврта страна)

222

ПОДАТОЦИ ЗА ПРВАТА РЕГИСТРАЦИЈА TE DHENA PER REGISTRIMIN E PARE DATA ON THE FIRST REGISTRATION		ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО TE DHENA PER AUTOMETIN / DATA ON THE VEHICLE	
ДАТУМ / DATA / DATE		Вид / Lloji / Type	
МЕСТО / VENDI / PLACE		Марка / Marke / Brand	
РЕГ. ОЗНАКА / NUMRI I TABELAVE / REGISTRATION MARK		Тип / Tipi / Model	
ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЗИЛОТО TE DHENA PER PRONARIN E AUTOMETIT DATA ON THE OWNER OF THE VEHICLE		Број на шасијата Numri i shitesit Chassis Number	
ИМЕ / EMRI / NAME		Број на моторот Numri i motorit Engine Number	
ПРЕЗИМЕ (ИЗИБ) / MBEMRI (ITITULLI) / SURNAME (TITLE)		Година на произведението Vitet e prodimit Year of Manufacture	
ЖИВЕАЛИШТЕ - АДРЕСА (СЕДМИШТЕ) / VENDIMINI - ADRESA (SELIMA) / RESIDENCE - ADDRESS (SEAT)		Сила на моторот во KW (KS) Kilowatt	
ЕМБГ (ЕМБС) / NUMRI I ANZES (NPRJ) / UNIQUE PERSONAL NUMBER (UNIQUE LEGAL ENTITY NUMBER)		Радиус на забрзана на motorit во cm Volumi i puntet sa motorit in cm Engine Volume in cm	
		Маса на празно vozило во kg Peshja e automjetit bosh ne kg Weight of empty vehicle in kg	
		Дозвољена носивост во kg (само за товарни возила) Peshja e lejuar per transportin ne kg (vetem per ipre transportit) Allowed capacity in kg (only for freight vehicles)	
		Места за седиште Vende par ulje Places for sitting	
		Места за стојење Vende par qendrim Places for standing	
		Места за лежаче Vende par shtrire Places for lying	
		Форма или намена на каросеријата Forma ose dedikimi i karoserisë Form or purpose of the body	
		Боја на каросеријата Ngjyra e karoserisë Body colour	
		Број на осии (само за приклучени возила) Numri i shtyllave (vetem për rimorko) Number of axles (only for trailers)	


(прва внатрешна страна)


(втора страна)

(трета страна)

105

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 3





**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
355.**

Врз основа на член 80-ѓ став 10 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 и 51/07), министерот за образование и наука, донесе

**У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА РЕЦЕНЗИОНАТА
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО ВРЕДНУВАЊЕ НА РА-
КОПИСИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ОДДЕЛНИ НАС-
ТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Со ова упатство се пропишува начинот на работа на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за основно образование.

Член 2

Рецензионата комисија до 14 дена од денот на добивањето на ракописите на учебници изготвува стручно вреднување на ракописите, кое го доставува на секретарот на рецензионата комисија.

Секретарот на Комисијата е државен службеник од редот на вработените во Педагошката служба кој е именуван од страна на министерот за образование и наука, по предлог од Педагошката служба.

Секретарот на рецензионата комисија не треба да врши било какво влијание врз работата на членовите на рецензионата комисија.

Член 3

Стручно административните работи за потребите на рецензионата комисија се вршат од страна на Педагошката служба.

Педагошката служба обезбедува услови за непречено работење на рецензионата комисија.

Член 4

Доколку рецензионата комисија во одредениот рок не го достави стручното вреднување од член 2 став 1 на ова Упатство, секретарот на рецензионата комисија писмено го известува директорот на Педагошката служба.

Член 5

Работата на рецензионите комисии е доверлива и нејзините членови треба да ја почитуваат анонимноста на работењето.

Член 6

Рецензионата комисија работи на седници. Седниците ги закажува секретарот на рецензионата комисија во согласност со претседателот на рецензионата комисија.

Член 7

Седниците на рецензионите комисии, по правило, се закажуваат најмалку седум дена пред денот на одржувањето. Исклучително поради итноста, седниците можат да бидат закажани и во пократок рок, но истиот да не биде пократок од еден ден.

Член 8

Материјалите што се разгледуваат од рецензионата комисија се доставуваат во потребен број примероци од страна на Педагошката служба.

Член 9

Дневниот ред по кој работат рецензионите комисии го предлага претседателот, а го усвојуваат членовите на самата седница.

Член 10

При донесувањето на конечното стручно вреднување на ракописите кои се предмет на разгледување, треба да бидат присутни сите членови на рецензионата комисија.

Член 11

Членовите на рецензионите комисии можат и поединечно да ги читаат ракописите за учебници за кои се именувани во просториите на Педагошката служба.

Член 12

За својата работа рецензионата комисија изготвува стручно вреднување и истото го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата.

Стручното вреднување од став 1 на овој член се изготвува во два идентични примерока.

Во стручното вреднување се наведува за кој предмет и одделение е ракописот за учебник и задолжително се назначуваат шифрите кои се наоѓаат на ракописите за учебници.

Член 13

Пред да даде стручно вреднување рецензионата комисија ги врши следните работи:

- се запознава со основите на наставните планови и програми на наставниот предмет за кој се пристигнати ракописи за учебници;

- ја разгледува концепцијата за изработка на учебник;
- ја разгледува методологијата за вреднување на учебниците за основно образование;

Врз основа на наставниот план и програма, концепцијата за учебник и методологијата за вреднување на учебник, рецензионата комисија изготвува стручно вреднување за квалитетот на секој ракопис поодделно, како и едно заедничко за сите ракописи за учебници и во писмена форма ги доставува до Педагошката служба.

Доколку постојат повеќе ракописи за еден учебник рецензионата комисија доставува до Педагошката служба листа со рангирани ракописи според нивниот стручен и друг квалитет.

Рецензионата комисија ги разгледува и ракописите по странските јазици од други држави кои учествуваат на конкурсот за учебници објавен од страна на Министерството за образование и наука.

Член 14

Доколку со стручното вреднување на рецензионата комисија се бара корекција или доработка во содржините на ракописот за учебник, рецензионата комисија одржува седница и проверува дали е дополнително поставено според барањата по нејзиното вреднување.

Член 15

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1176/1
8 февруари 2008 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

356.

Врз основа на член 31-ѓ став 10 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука, донесе

**У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА РЕЦЕНЗИОНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО ВРЕДНУВАЊЕ НА
РАКОПИСИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ОДДЕЛНИ НА-
СТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Со ова упатство се пропишува начинот на работа на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за средно образование.

Член 2

Рецензионата комисија до 14 дена од денот на добивањето на ракописите на учебници изготвува стручно вреднување на ракописите, кое го доставува на секретарот на рецензионата комисија.

Секретарот на Комисијата е државен службеник од редот на вработените во Педагошката служба кој е именуван од страна на министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот), по предлог од Педагошката служба.

Секретарот на рецензионата комисија не треба да врши било какво влијание врз работата на членовите на рецензионата комисија.

Член 3

Стручно административните работи за потребите на рецензионата комисија се вршат од страна на Педагошката служба.

Педагошката служба обезбедува услови за непречено работење на рецензионата комисија.

Член 4

Доколку рецензионата комисија во одредениот рок не го достави стручното вреднување од член 2 став 1 на ова упатство, секретарот на рецензионата комисија писмено го известува директорот на Педагошката служба.

Член 5

Работата на рецензионите комисии е доверлива и нејзините членови треба да ја почитуваат анонимноста на работењето.

Член 6

Рецензионата комисија работи на седници.

Седниците ги закажува секретарот на рецензионата комисија во согласност со претседателот на рецензионата комисија.

Член 7

Седниците на рецензионите комисии, по правило, се закажуваат најмалку седум дена пред денот на одржувањето. Исклучително поради итноста, седниците можат да бидат закажани и во пократок рок, но истиот да не биде пократок од еден ден.

Член 8

Материјалите што се разгледуваат од рецензионата комисија се доставуваат во потребен број примероци од страна на Педагошката служба.

Член 9

Дневниот ред по кој работат рецензионите комисии го предлага претседателот, а го усвојуваат членовите на самата седница.

Член 10

При донесувањето на конечното стручно вреднување на ракописите кои се предмет на разгледување, треба да бидат присутни сите членови на рецензионата комисија.

Член 11

Членовите на рецензионите комисии можат и поединечно да ги читаат ракописите за учебници за кои се именувани во просториите на Педагошката служба.

Член 12

За својата работа рецензионата комисија изготвува стручно вреднување и истото го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата.

Стручното вреднување од став 1 на овој член се изготвува во два идентични примерока.

Во стручното вреднување се наведува за кој предмет и одделение е ракописот за учебник и задолжително се назначуваат шифрите кои се наоѓаат на ракописите за учебници.

Член 13

Пред да даде стручно вреднување рецензионата комисија ги врши следните работи:

- се запознава со основите на наставните планови и програми на наставниот предмет за кој се пристигнати ракописи за учебници;

- ја разгледува концепцијата за изработка на учебник;

- ја разгледува методологијата за вреднување на учебниците за средно образование;

Врз основа на наставниот план и програма, концепцијата за учебник и методологијата за вреднување на учебник, рецензионата комисија изготвува стручно вреднување за квалитетот на секој ракопис поодделно, како и едно заедничко за сите ракописи за учебници и во писмена форма ги доставува до Педагошката служба.

Доколку постојат повеќе ракописи за еден учебник рецензионата комисија доставува до Педагошката служба листа со рангирани ракописи според нивниот стручен и друг квалитет.

Рецензионата комисија ги разгледува и ракописите по странските јазици од други држави кои учествуваат на конкурсот за учебници објавен од страна на Министерството за образование и наука.

Член 14

Доколку со стручното вреднување на рецензионата комисија се бара корекција или доработка во содржините на ракописот за учебник, рецензионата комисија одржува седница и проверува дали е дополнително поставено според барањата по нејзиното вреднување.

Член 15

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-1177/1
8 февруари 2008 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2008 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2007 година и јануари 2008 година, во однос на просечните цени на мало во 2006 година изнесува 2,9%.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

